



НОВИОТ AURIS HYBRID

МОДЕЛ	НИВО НА ОПРЕМА	БАГАЖЕН ПРОСТОР	ЦЕНА ВО ЕВРА	ЦЕНА ВО ДЕНАРИ
AURIS HYBRID	Light	360 литри	20,490	1,270,380
AURIS HYBRID	Fancy	360 литри	21,990	1,363,380
AURIS HYBRID	Chic	360 литри	23,990	1,487,380
AURIS HYBRID TOURING SPORTS	Fancy	530 литри	22,490	1,394,380
AURIS HYBRID TOURING SPORTS	Chic	530 литри	24,490	1,518,380

ГАРАНЦИЈА 6 години или 200.000 км на хибриден погон, 5 години/100.000 км на батерија Анти-корозивна гаранција: 12 години		Патна помош:	5 години (Македонија) - 5 години (Европа) -	2.900,00 Ден 3.900,00 Ден
10 години бесплатна грижа за хибридна батерија (само кај хибрид)				

СТАНДАРДНА ОПРЕМА

Ниво Light	Ниво Fancy	Ниво Chic
<ul style="list-style-type: none"> • Анти-блокирачки с-м за сопирање+Електронска распределба на силата на сопирање + С-м за помош при сопирање (ABS+EBD+BA) • Систем за контрола на стабилноста на возилото (VSC) • Систем за контрола на влечната сила (TRC) • Систем за помош при тргнување на нагорнина (HAC) • Предно воздушно перниче, возач и совозач • Странично воздушно перниче, возач и совозач • Заштитни воздушни завеси, напред и назад • Воздушно перниче за колена, возач • Електричен серво управувач • Автоматска клима • Електрика на предни прозорци • Електрични странични ретровизори со грејачи со вградени трепкачи • Радио-CD со 4 звучници • USB приклучок • Bluetooth • Микрофон за гласовно распознавање • Мулти-информационен дисплеј: монитор на хибридниот с-м, просечна потрошувачка на гориво, просечна брзина, часовник, надворешна температура • 15" алуминиумски тркала со гуми 195/65R15 • Управувач регулиран по височина и длабочина • Предни светла со функција Follow me home • LED дневни светла • Пепелник; држачи за чаши напред и позади • Управувач регулиран по височина и длабочина • Централна брава со далечинско и безконтактен систем за стартување на моторот • Браници, странични ретровизори и рачки на вратите во боја на каросеријата • Систем за надзор на притисокот во гумите Tyre Inflation Pressure Warning • Мануелно вертикално регулирање на возачкото седиште во две насоки • Џебови на задната страна на предните седишта • Пакетот е опремен со Tyre Repair Kit и е без резервна гума, сервисен клуч и дигалка • Isofix систем за прицврстување на детско седиште • Имобилизатор 	<p>Ниво Fancy <i>Повеќе од Light:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Задна камера за помош при паркирање • Мултимедијален систем Toyota Touch 2 со 7.0" екран на допир за управување на аудио системот; борд компјутерот; дисплеј на камерата за помош при паркирање • Темпомат • 16" алуминиумски тркала со гуми 205/55R16 • Предни светла за магла • Кожен управувач • Електрика на задни прозорци • Грејачи на предните седишта • Електрична лумбална поддршка на возачко седиште • Два дополнителни звучници • Мануелно висинско регулирање на совозачкото седиште • Поинаков дезен на текстилни седишта • Сервисен клуч, дигалка и резервна гума со димензија 125/70d17 • Светло во штитниците од сонце на предните седишта • Заден потпирач за раце • Кровни шини и преградна мрежа помеѓу кабината и багажниот простор /само за Touring Sports / 	<p>Ниво Chic <i>Повеќе од Fancy:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Двонзонска автоматска клима • Функција на собирање на страничните надворешни ретровизори • Електрохроматски внатрешен ретровизор • Сензор за дожд • Сензор за светло • Безконтактен систем за влегување во возилото (активен за возачката, совозачката врата & багажникот) • Предни и задни паркинг сензори со интелигентен самонасочувачки систем за паркирање (SIPA) • Различен дезен на текстилен тапаџир • 17" алуминиумски тркала со гуми 225/45R17 • Затемнети стакла

www.toyota.com.mk

Toyota Auto Center Macedonia

Бои	Бела (040)	Сребрена (1F7) Сива металик (1G6) Темно сива (1H2) Црна (209) Сина (8T5) Токио црвена металик (3T3) Авангардно бронзена (4V8) Деним сина (8U6) Бела перла (070)
Доплата за боја	250 ЕУР (15.500,00 Ден)	/
Доплата за металик	/	300 ЕУР (18.600,00 Ден)
Доплата за боја-Бела перла (070) Црвена(3T3)	/	400 ЕУР (24.800,00 Ден)
Технички карактеристики	Комплетно хибридно придвижување HSD со 1.8 бензиски VVT-i мотор	
Максимална брзина (км/ч)	180 /175*	
Забрзување од 0 до 100 км/ч (сек)	10.9 / 11.2**	
Потрошувачка - комбинирано (л/100км)	3.6	
Комбинирана CO ₂ емисија (г/км)	82**/83*	
Капацитет на багажен простор (л)	360 /530*	

*За Touring Sports верзијата

** За 15" тркала

Важност од: 15.06.2015



Тойота Авто Центар ДООЕЛ Скопје Булевар 8-ми Септември број 21 1000 Скопје, Република Македонија Телефон 02/30 88 880
Факс 02/30 88 888 e-mail: info@toyota.com.mk